



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на општина Чашка
Излегува по потреба

Број 2
година XVII
06.02.2013 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на чл. 37 ст. 2 т. 1 во врска со чл. 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија-Чашка, на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Бојанка Мирова и членовите Лазар Андов, Марјан Јовановски, Сами Синани, Саиме Дардхишта, ја донесе следната

О Д Л У К А за формирање на избирачки одбори

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2204.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2204 се избира лицето **ОРХИДЕЈА ЦВЕТКОВСКА - ТАНЕВСКА** од Населба Чашка, вработен-а во ОУ “ПЕТРЕ ПОП-АРСОВ“ БОГОМИЛА ЧАШКА со адреса ул.КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ бр. 0012 Чашка.

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2204 се избира лицето **АРИФ АХМЕДОВ** од Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ“ЛИРИЈА“ С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ - ЧАШКА, со адреса с.Горно Јаболчиште со ЕМБГ 2611971480021.

За членови на избирачкиот одбор број 2204 се избираат :

1.НИКОЛЧЕ ВЕСОВСКИ од Населба Чашка, вработен-а во ООУ „ТОДОР ЈАНЕВ,, ЧАШКА со адреса на живеење на ул.,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,, бр.13 Нас.Чашка- Општина Чашка со ЕМБГ 2302971480029.

2.БЕКИР ШАКИРОВ од Горно Јаболчиште, вработен-а во ЈПСШ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,, со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште;

За членови на избирачкиот одбор број 2204 се именуваат :

3.МОМЧИЛО НИКОЛИЌ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2110956480024 ;

4.ХАЛИД АБАЗОВ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 3011988481362 ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2204 се избираат:

1.ГОРДАНА АРСОВА од Населба Чашка, вработен-а во ООУ „Тодор Јанев,, Чашка, со адреса на живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0018 Населба Чашка и ЕМБГ 1107971485046;

2.БЕКИР АХМЕДОВ од Горно јаболчиште, вработен-а во ОУ“ЛИРИЈА“ С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ -ЧАШКА, со адреса на живеење во Горно Јаболчиште - Чашка и ЕМБГ ____/____ ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2204 се именуваат :

3.САЛИ ЛАТИФОВ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1410977480032 ;

4.МУЗАФЕР КАМБЕРОВ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1308979480006 ;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2205.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2205 се избира лицето **СОЊА НАЈДОВСКА** од Богомила, вработен-а во ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕЛЕС, со адреса Богомила – Општина Чашка;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2205 се избира лицето **МЕРИТА СЕЈФУЛОВА** од Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ “ЛИРИЈА“ С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ -ЧАШКА, со адреса с.Горно Јаболчиште-Општина Чашка

За членови на избирачкиот одбор број 2205 се избираат :

1.МАРИЈА ВОЈНЕСКА од Богомила , вработен-а во ЈПСШ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,, Велес- Велес со адреса на живеење на Богомила – Општина Чашка;

2.ХАЛИТ ФЕРАТОВ од Горно Јаболчиште вработен-а во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР, со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште.

За членови на избирачкиот одбор број 2205 се именуваат :

3.РЕЧКО БЕЉУРОСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски

сојуз на Македонија), адреса на живеење ___/___ и ЕМБГ 0505983481293;

4.САБРИ КАДРИОВ од ___/___ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ___/___ и ЕМБГ 2512947480012;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2205 се избираат :

1.УСАМ ЈАЈОВ од Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ “ЛИРИЈА“ С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ -ЧАШКА, со адреса с.Горно Јаболчиште- Општина Чашка;

2.САФЕТ БЕЈЛУРОВ од Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ “ЛИРИЈА“ С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ -ЧАШКА, со адреса с.Горно Јаболчиште- Општина Чашка;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2205 се именуваат :

3.САБЕДИН БЕЈЛУРОВ од ___/___ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ___/___ и ЕМБГ 0202958480018 ;

4.СЕДАТ АХМЕДОВ од ___/___ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ___/___ и ЕМБГ ___/___ ;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2206 .

За претседател на Избирачкиот одбор број 2206 се избира лицето **ИЛИЈА ПЕТРОВСКИ** од Населба Чашка, вработен-а во ОСУ “ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“ - ВЕЛЕС,, со адреса на живеење ул.Гоце Делчев,, бр.27 Населба Чашка.

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2206 се избира лицето **ТАСИН ИСЛАМОВСКИ** од Горно Јаболчиште, вработен во УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, со адреса с.Горно Јаболчиште – Општина Чашка;

За членови на избирачкиот одбор број 2206 се избираат :

1.МАРЈАНЧО ПЕТРОВСКИ од Населба Чашка, вработен-а во ЈПСШ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,, Велес – со адреса Населба Чашка - Општина Чашка.

2.СУАТ САДИКУ, вработен-а во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР;

За членови на избирачкиот одбор број 2206 се именуваат :

3.СТОЈАНЧЕ ПАНОВСКИ од ___/___ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ___/___ и ЕМБГ 2203953480005;

4.ГОЦЕ СТОЈАНОВ од ___/___ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ___/___ ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2206 се избираат :

1.СУЗАНА КУЗМАНОВСКА од Населба Чашка, вработен-а во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.,Гоце Делчев,, бр.22 Велес.

2.ОСМАН ПАЈАЗИТОВ, вработен-а во ЛУ НАРОДЕН МУЗЕЈ-ВЕЛЕС ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2206 се именуваат :

3.ИГОРЧЕ ЃЕОРГИЕВСКИ од ___/___ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ___/___ и ЕМБГ 0105977480023 ;

4.РАДОЈКА АЛЕКСОВСКА од ___/___ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ___/___ .

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2211 .

За претседател на Избирачкиот одбор број 2211 се избира лицето **ЕЛВИРА СТОЈАНОВСКА** од Богомила, вработен-а во УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, со адреса на живеење во Богомила – Општина Чашка.

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2211 се избира лицето **УСАМ ЈАЈОВ** од Горно Јаболчиште, вработен во ООУ „Лирија,, Г.Јаболчиште, со адреса с.Горно Јаболчиште;

За членови на избирачкиот одбор број 2211 се избираат :

1.ВЕЛО ВОЈНЕСКИ од Богомила, вработен-а во ЈПСШ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,, Велес, со адреса на живеење во Богомила-Општина Чашка и ЕМБГ ___/___ ;;

2.РАМАДАН АХМЕДОВ од Горно Јаболчиште, вработен-а во ООУ „Лирија,, Горно Јаболчиште, со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште;

За членови на избирачкиот одбор број 2211 се именуваат :

3.ЈАНЕ ЈОВАНОВСКИ од ___/___ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ___/___ и ЕМБГ 2210984440024 ;

4.РОБЕРТ ГИНОВСКИ од ___/___ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ___/___ ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2211 се избираат :

1.ЈОВАН ЗДРАВЕВСКИ од Богомила, вработен-а во ЈПСШ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,, Велес, со адреса на живеење во Богомила - Општина Чашка и ЕМБГ ___/___ ;

2. САНИЈЕ КАСАМОВСКА од Скопје, вработен-а во Македонска Радио Телевизија - Скопје;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2211 се именуваат :

3.ДАНИЕЛ ЃОРЃИЕВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија СДСМ
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на
живеење ____/____ и ЕМБГ 0107988480036;

4.МИЛАН ИЛИЕВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
(ВМРО-Демократска партија за македонско
национално единство), адреса на живеење
____/____ и ЕМБГ 0508953450082;

**Се формира избирачки одбор за избирачкото
место број 2212.**

За претседател на Избирачкиот одбор број 2212 се
избира лицето **АЦЕ СИЛЕВ** од Населба Чашка,
вработен-а во ОУ „ТОДОР ЈАНЕВ„ ЧАШКА, со адреса
на живеење ул.„Гоце Делчев„ бр.25 Населба Чашка.

За заменик претседател на избирачкиот одбор
број 2212 се избира лицето **ВЕНЕРА ДУПЛЈАК** од
Скопје, вработен во ООУ „Конгреси Манастири„
Скопје, со адреса Скопје.

**За членови на избирачкиот одбор број 2212 се
избираат :**

1.АНЃЕЛ ЃОРЃИЕВ од Населба Чашка, вработен-а
во ЈПСШ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„ Велес, со адреса
на живеење Коста Рацин бр.115 Населба Чашка.

2.ФИСНИКЕ ОСМАН од Скопје, вработен-а во
СУГС ГИМНАЗИЈА“ЗАФ ЉУШ МАРКУ“-СКОПЈЕ, со
адреса на живеење во ул.КОВАЧКА бр. 0010 - Скопје
и ЕМБГ ____/____;

**За членови на избирачкиот одбор број 2212 се
именуваат :**

3.ТРАЈЧЕ СТАМЕНКОВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија СДСМ
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на
живеење ____/____ и ЕМБГ 12079945480022;

4.БОБИ АНДОВСКИ од ____/____ предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално
единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ
2706986450049;

**За заменици членови на избирачкиот одбор
број 2212 се избираат :**

1.ДИМЧЕ МИТУШЕВСКИ од Населба Чашка,
вработен-а во ООУ „Тодор Јанев„ Чашка, со адреса на
живеење ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 0009 Населба Чашка.

2.ИМРАН ВЕЛИЈА, вработен-а во
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО, со адреса на
живеење ул.КОВАЧКА бр. 0010 ;

**За заменици членови на избирачкиот одбор
број 2212 се именуваат :**

3.ТОДЕ ЈОВАНОВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија СДСМ
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на
живеење ____/____ и ЕМБГ 0903946480029 ;

4.ЖАРКО ТРАЈКОВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
(ВМРО-Демократска партија за македонско

национално единство), адреса на живеење
____/____

**Се формира избирачки одбор за избирачкото
место број 2213.**

За претседател на Избирачкиот одбор број 2213 се
избира лицето **МЕТО БАНГОЈ** од Чашка, вработен-а
во ЈЗУ „Здравствен Дом„ Велес, со адреса на
живеење ул.КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ бр. 0039 во
Чашка.

За заменик претседател на избирачкиот одбор
број 2213 се избира лицето **ЏЕЛАЛ ШАКИРОВ** од
Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ „ ЛИРИЈА„
с.Горно Јаболчиште, со адреса на живеење во с.Горно
Јаболчиште

**За членови на избирачкиот одбор број 2213 се
избираат :**

1.МИТРЕ МИТРЕВСКИ од Нежилово, вработен-а
во ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со адреса на
живеење Нежилово – Општина Чашка;

2.РАШАДИЈЕ БАФТИЈИ од Скопје, вработен-а во
ЈОУДГ “ФИДАНИ“-ЧАИР-СКОПЈЕ, со адреса на
живеење ул.АЛБЕРТ СТАНИЌ бр. 0028 Скопје;

**За членови на избирачкиот одбор број 2213 се
именуваат :**

3.СТОЈАН ПЕТРУШЕВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија СДСМ
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на
живеење ____/____ и ЕМБГ 2702943480003 ;

4.САЊА ДИМОВСКА од ____/____ предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално
единство), адреса на живеење ____/____

**За заменици членови на избирачкиот одбор
број 2213 се избираат :**

1.СЛАВКО ДИМОВСКИ од Нежилово, вработен-а
во ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со адреса на
живеење Нежилово – Општина Чашка;

2.АЗРА САЛИЕВА од Скопје вработен-а
ОУ“РАЈКО ЖИНЗИФОВ“-ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса
на живеење ул.БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ бр. 0013 вл.
ст. 13 Скопје;

**За заменици членови на избирачкиот одбор
број 2213 се именуваат :**

3.БОРИС ДИМОВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија СДСМ
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на
живеење ____/____ и ЕМБГ 0803942480003 ;

4. ЉУПЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
(ВМРО-Демократска партија за македонско
национално единство), адреса на живеење
____/____ и ЕМБГ 0907977480014;

**Се формира избирачки одбор за избирачкото
место број 2214.**

За претседател на Избирачкиот одбор број 2214 се избира лицето **ДЕЈАН ОНЧЕВСКИ** од Населба Чашка, вработен-а во Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и државните патишта - Скопје, со адреса на живеење ул.КОСТА КИРКОВ бр. 0017 Чашка;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2214 се избира лицето **СУНА БАФТИЈАР** од Скопје, вработен-а во ЦОУ “НАИМ ФРАШЕРИ“ С.СТУДЕНИЧАНИ, СТУДЕНИЧАНИ, со адреса на живеење ул.АЛБЕРТ СТАНИК бр. 0033 –Скопје.

За членови на избирачкиот одбор број 2214 се избираат :

1.ТОНИ РИСТОВСКИ од Населба Чашка, вработен-а во ОУ ТОДОР ЈАНЕВ ЧАШКА, со адреса на живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0010 Населба Чашка.

2. ФЛУТУРИЈЕ ЦИЛА-ШЕЈ од Скопје, вработен-а во ОУ “ЦВЕТАН ДИМОВ“ ЦЕНТАР,СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ бр. 0013 вл. ст. 6 -Скопје;

За членови на избирачкиот одбор број 2214 се именуваат :

3.БОРЧЕ НИКОЛОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2701980480017 ;

4.ГОРАН ПЕТРОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1302971480017 ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2214 се избираат :

1.БОРЧЕ ЃОРЃИЕВСКИ, ОУ“ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ“КИСЕЛА ВОДА, националност М ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст.

2.САФЕТ КАМБЕРОВ од с.Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ „ЛИРИЈА,, ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ, со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште –Општина Чашка ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2214 се именуваат :

3.БИЛЈАНА АРСОВСКА од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1007978485004 ;

4.ВАСКО ЃУРЧИНОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ ____/____ ;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2215.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2215 се избира лицето **ЕЛИЗАБЕТА КИПРИЈАНОВСКА** од Населба Чашка, вработен-а во ОЈУДГ “ДИМЧЕ

МИРЧЕВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 0006 Населба Чашка

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2215 се избира лицето **ЈУСУФ АХМЕДОВ** од с.Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ „ЛИРИЈА,, ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ, со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште –Општина Чашка

За членови на избирачкиот одбор број 2215 се избираат :

1.ТРАЈКО ЃОРЃИЕВСКИ од Согле, вработен-а во ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со адреса на живеење Согле – Општина Чашка ;

2.ХАМИТ ШАЌИРОВ од с.Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ „ЛИРИЈА,, ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ, со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште –Општина Чашка

За членови на избирачкиот одбор број 2215 се именуваат :

3.ЕСАТ ШАЌИРОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2205988480005 ;

4.ВЕНКО МИРЧЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2215 се избираат :

1.МАРЈАН ЌИМОВСКИ од Населба Чашка, вработен-а во ЦОУ “ТОДОР ЈАНЕВ“ ЧАШКА, со адреса на живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0022 Населба Чашка – Општина Чашка

2.ШЕРМИН МИФТАРИ од Скопје, вработен-а во ЦОУ “НАИМ ФРАШЕРИ“ С.СТУДЕНИЧАНИ, СТУДЕНИЧАНИ, со адреса на живеење ул.АЛБЕРТ СТАНИК бр. 0021 - Скопје;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2215 се именуваат :

3.ГОЦЕ ЃОРЃИЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0905970480016 ;

4.ИСМЕТ ШАЌИРОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2216.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2216 се избира лицето **ЛИЛА ТАНЕВСКА** од Населба Чашка, вработен-а во ОУ ТОДОР ЈАНЕВ- ЧАШКА, со адреса на живеење ул.КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ бр. 0012 Населба Чашка

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2216 се избира лицето **СУАТ ШАЌИРОВ,**

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст.

За членови на избирачкиот одбор број 2216 се избираат :

1.СОЊА МИШКОСКА од Населба Чашка, вработен-а во ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ- ВЕЛЕС со адреса на живеење ул.8-МИ СЕПТЕМВРИ бр. 0017 Населба Чашка

2.МЕХМЕТ РУШИДОВ од Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ “ДАМЕ ГРУЕВ“ ГРАДСКО, со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште – Општина Чашка;

За членови на избирачкиот одбор број 2216 се именуваат :

3.ЗВОНКО ВЕЛКОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1309976414009 ;

4.ЖИВКО ПЕТРОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2216 се избираат :

1.ПАВЛЕ КИМОВСКИ од од Населба Чашка, вработен-а во ЦОУ “ТОДОР ЈАНЕВ“ ЧАШКА, со адреса на живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0022 Населба Чашка – Општина Чашка

2.МЕЛЕКИ БЕЈЛУРОВ од с.Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ „ЛИРИЈА,, ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ, со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште – Општина Чашка;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2216 се именуваат :

3.СИЛВАНА КОСТОВСКА од ____/____ предложен-а од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2008972485002 ;

4.БЛАГОЈКА ПЕТРОВСКА од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0504971485025 ;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2227 .

За претседател на Избирачкиот одбор број 2227 се избира лицето **ОЛГИЦА ЈОВАНОВСКА** од Населба Чашка, вработен-а во ОУ “ТОДОР ЈАНЕВ“ ЧАШКА, со адреса на живеење ул.АЦО ШОПОВ бр. 0003 вл. 15 Населба Чашка Општина Чашка ;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2227 се избира лицето **МУСТАФА БЕЌИРОВ** од с.Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ „ЛИРИЈА,, ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ, со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште – Општина Чашка;

За членови на избирачкиот одбор број 2227 се избираат :

1.СИЛВАНА ПЕТРОВА, вработен-а во ССОУ “КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0013 ;

2.МЕМСУТ ШАЌИРОВСКИ од Согле, вработен-а во ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со адреса на живеење Согле – Општина Чашка ;

За членови на избирачкиот одбор број 2227 се именуваат :

3.АНГЕЛ МИТУШЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____, со ЕМБГ 2606939480024 ;

4.ОРДАН ТОДОРОВ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____, со ЕМБГ 1110957480024 ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2227 се избираат :

1. ДОНА ЃОРЃИЕВСКА од Населба Чашка, вработен-а во ОУ ТОДОР ЈАНЕВ - ЧАШКА, со адреса на живеење ул.КОЧО РАЦИН бр. 0127 Населба Чашка

2. МЕНСУР АДИЛИ вработен-а во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст.

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2227 се именуваат :

3.БОГДАН АНДРЕЈЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____, со ЕМБГ 1312958480003 ;

4.ДИМЧЕ ТОДОРОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____, ;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2228 .

За претседател на Избирачкиот одбор број 2228 се избира лицето **СЛОБОДАН ТЕМОВ** од Богомила, вработен-а во ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со адреса на живеење Богомила- Општина Чашка

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2228 се избира лицето **НАФИТ ИСМАИЛИ**, вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст.

За членови на избирачкиот одбор број 2228 се избираат :

1.СТЕФАН ЈОРДАНОВСКИ од Населба Чашка, вработен-а во ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со адреса на живеење ул.„Коста Рацин,, Населба Чашка- Општина Чашка

2.ИЛЈАС МЕМЕТИ вработен-а во СОУ “КОЧО

РАЦИН“ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст.

За членови на избирачкиот одбор број 2228 се именуваат :

3.ИСЛАМ ИСМАИЛОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1309969480004 ;

4.АКИЈА ТАЛЕВИЌ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2510969480013 ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2228 се избираат :

1.ЛИЛЈАНА НИКОЛОВА од Населба Чашка, вработен-а во ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.М , со адреса на живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0008 населба чашка Општина Чашка

2.АЈНУР ШЛАКУ вработен-а во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР, со адреса на живеење ул.БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ бр. 0057 вл. 2 ст. 4

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2228 се именуваат :

3.ЏЕВЏЕТ СЕЈДОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1910976480023 ;

4.ИСМАИЛ НУРЕДИНОВ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1607974480005 ;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2229 .

За претседател на Избирачкиот одбор број 2229 се избира лицето **ВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЌ** од Велес, вработен-а во ОУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВЕЛЕС , со адреса на живеење ул.БЛАГОЈ ЃОРЕВ бр. 0002 Велес

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2229 се избира лицето **КАДИР ЏЕМАИЛИ**, вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст.

За членови на избирачкиот одбор број 2229 се избираат :

1.ИВАНА ИЛИЕВСКА од Богомила, вработен-а во ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ, со адреса на живеење Богомила- Општина Чашка;

2.ФЕТА САЛИЕВСКИ вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. 0000

За членови на избирачкиот одбор број 2229 се именуваат :

3.БИЛЈАНА НИКОЛОВА од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1501976485036;

4.РИСТЕ ПАНОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2229 се избираат :

1. ЗОРАН НИКОЛОВСКИ од Лисиче, вработен-а ОУ ТОДОР ЈАНЕВ ЧАШКА, со адреса на живеење Лисиче Општина Чашка ;

2.НЕВАИП ЛИМАНИ вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст. ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2229 се именуваат :

3.КАМЕНКО АНДОНОВ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0411942280008 ;

4.ЏВЕТКО ЃОРГИЕВ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0709980480010 ;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2230 .

За претседател на Избирачкиот одбор број 2230 се избира лицето **ПЕТРАНКА СТРАЧКОВА** вработен-а во ОЈУДГ “ДИМЧЕ МИРЧЕВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.МАРШАЛ ТИТО бр. 0035 Велес;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2230 се избира лицето **ФАРИЈЕ ЈАКУПИ** од Скопје, вработен-а во ОУ.КОНГРЕСИ И МАНАСТИРИТ-ЧАИР-СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.АЛБЕРТ СТАНИЌ бр. 0034 вл. 1 ст. 1 - Скопје

За членови на избирачкиот одбор број 2230 се избираат :

1.ЗОРАН ТРАЈКОВСКИ, вработен-а во Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните државните патишта Скопје, со адреса на живеење ул.8-МИ СЕПТЕМВРИ бр. 0005 вл. 000 Ст. 000 ;

2.ФАТМИР ЏЕМАИЛОВСКИ вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст.0000 ;

За членови на избирачкиот одбор број 2230 се именуваат :

3.САКИП ЈАЈОСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0105980484005 ;

4.ЈАШАР БИБА од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-

Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2001985481273;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2230 се избираат :

1.СОЊА ДАВЧЕВСКА вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НИКОЛА КАРЕВ бр. 0004 вл. ст.

2.БЕКИМ ЈАШАРИ вработен-а во ОУ“ЛИРИЈА“ .ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ -ЧАШКА, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст.;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2230 се именуваат :

3.РУЖДИ МАКСУДОВ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0604971460044 ;

4.ЌАЗИМ ЈАШАРИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2231.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2231 се избира лицето **БЛАЖО БОНЕВ** од Велес, вработен-а во ЈП „ХИДРО СИСТЕМ ЛИСИЧЕ,, ВЕЛЕС, со адреса на живеење Велес- Општина Велес ;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2231 се избира лицето **ИСМАИЛ ЈАКУПИ** вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. 0000 Ст.0000 ;

За членови на избирачкиот одбор број 2231 се избираат :

1.ДРАГАН ЦИНЦИЕВ од Велес, вработен-а во ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА - ЈАСЕНОВО, со адреса на живеење Велес – Општина Велес ;

2.НЕВЗАТ МУАРЕМОВСКИ вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.0000 ст.0000 ;

За членови на избирачкиот одбор број 2231 се именуваат :

3.ЛАЗЕ НИКОЛОВ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1502989480021 ;

4.ПЕЦО МАНЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2908966480016 ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2231 се избираат :

1.БИЛЈАНА КНАПИЌ од Велес, вработен-а во ЈЗУ

„ОПШТА БОЛНИЦА,, ВЕЛЕС, со адреса на живеење Велес – Општина Велес ;

2.ТЕУТА АГУШИ вработен-а во ОУ“ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.АЛБЕРТ СТАНИЌ бр. 0001 вл. Скопје

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2231 се именуваат :

3.СЛАВЧЕ ДИМИТРИЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0102985480009 ;

4.ЈАГОДА КОСТОВСКА од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2412968445077 ;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2232.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2232 се избира лицето **МИМОЗА ЈОВИЌ** од Велес, вработен-а во УСО„ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ,, Велес, со адреса на живеење Велес – Општина Велес ;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2232 се избира лицето **ИРФАН ЛИМАНИ** вработен-а во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.0000 ст.0000

За членови на избирачкиот одбор број 2232 се избираат :

1.МИМИ ДОНЧОВА од Велес, вработен-а во УСО „ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ,, ВЕЛЕС, со адреса на живеење Велес- Општина Велес.

2.ХАЛИТ САЛИЈУ вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. 0000 ст.0000

За членови на избирачкиот одбор број 2232 се именуваат :

3.ЈОВАНЧЕ НИКОЛОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0902990480005 ;

4.ТОНИ ЃОРЃИЕВ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2232 се избираат :

1.ТАТЈАНА СТЕФАНОВСКА од Велес, вработен-а во ЈЗУ „ЗДРАВЕН ДОМ,, Велес, со адреса на живеење Велес – Општина Велес ;

2.МЕВЉАН АБЕДИНИ од Скопје , вработен-а во ОУ“РАЈКО ЖИНЗИФОВ“-ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.КАЗАНЦИСКА бр. 0035 вл. ст. 7 Скопје

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2232 се именуваат :

3.ЛАЗЕ ЗДРАВЕВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија СДСМ
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на
живеење ____/____ и ЕМБГ 2109977480032;

4.БОРИС ЈОВЕВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
(ВМРО-Демократска партија за македонско
национално единство), адреса на живеење ____/____
и ЕМБГ ____/____;

**Се формира избирачки одбор за избирачкото
место број 2233, 2234 и 2235.**

За претседател на Избирачкиот одбор број 2233,
2234 и 2235 се избира лицето **ПЕТРАНА
НИКОЛОВСКА** од Населба Чашка, вработен-а во ОУ
ТОДОР ЈАНЕВ ЧАШКА, со адреса на живеење
ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0014 Населба Чашка.

За заменик претседател на избирачкиот одбор
број 2233, 2234 и 2235 се избира лицето **ФЉОРИНТА
ШАПКА-МЈАКУ** од Скопје, вработен-а во ОУ“ЃЕРЃ
КАСТРИОТ -СКЕНДЕРБЕУ“ -АРАЧИНОВО- СКОПЈЕ,
со адреса на живеење ул.НИКОЛА МАТИНОВСКИ
бр. 0067 вл. ст. Скопје;

**За членови на избирачкиот одбор број 2233,
2234 и 2235 се избираат :**

1.РАВЕТКА РИСТОВСКА од Населба Чашка,
вработен-а во ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС, со
адреса на живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0010 вл. 000
Ст.000 Населба Чашка.

2.ЉУЉЗИМЕ МИФТАРИ од Скопје, вработен-а
во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
со адреса на живеење ул.УЛ.189 бр. 0003 вл. ст. 1
Скопје;

**За членови на избирачкиот одбор број 2233,
2234 и 2235 се именуваат :**

3.ИГОР ЈОВИЌ од ____/____ предложен од
политичката партија СДСМ (Социјалдемократски
сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____
и ЕМБГ 1708979480020;

4.АНГЕЛ ТРАЈКОВ од ____/____ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално
единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ

**За заменици членови на избирачкиот одбор
број 2233, 2234 и 2235 се избираат :**

1.НИКОЛЧЕ РИСТОВСКИ од Населба Чашка ,
вработен-а во ОУ “ПЕТРЕ ПОП-АРСОВ“ БОГОМИЛА
ЧАШКА, со адреса на живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр.
0026 вл. Б Населба Чашка- Општина Чашка.

2.ЕЛВИРЕ АБЕДИНИ од Скопје, вработен-а во
ЈОУДГ “ФИДАНИ“-ЧАИР-СКОПЈЕ, со адреса на
живеење ул.КАЗАНЦИСКА бр. 0035 вл. ст. 7 Скопје

**За заменици членови на избирачкиот одбор
број 2233, 2234 и 2235 се именуваат :**

3.СЛАВЧЕ ПЕТРОВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија СДСМ
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса
на живеење ____/____ и ЕМБГ 1212964480002;

4. МАРЈАН НИКОЛОВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
(ВМРО-Демократска партија за македонско
национално единство), адреса на живеење ____/____
и ЕМБГ 0503968480032;

**Се формира избирачки одбор за избирачкото
место број 2236.**

За претседател на Избирачкиот одбор број 2236 се
избира лицето **ОРДАН ТУТУНЦИЕВ** од Велес,
вработен-а во ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ ВЕЛЕС, со
адреса на живеење Велес- Општина Велес ;

За заменик претседател на избирачкиот одбор
број 2236 се избира лицето **МУХИЈЕДИН ВЈОЛЦА
ШЕХУ** од Скопје, ОУ “ЦВЕТАН ДИМОВ“
ЦЕНТАР,СКОПЈЕ Скопје, со адреса на живеење ул
ул.УЛ.190 бр. 0017 вл.0000 Ст.0000 Скопје

**За членови на избирачкиот одбор број 2236 се
избираат :**

1. ЈАДРАНКА ПЕНЕВА од Велес, вработен-а во
ЈУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС, со адреса на живеење
на Велес – Општина Велес ;

2. ФАРУДИН БУШИ од Скопје, вработен-а во НУ
“ТУРСКИ ТЕАТАР“-СКОПЈЕ, со адреса на живеење во
ул.НИКОЛА МАТИНОВСКИ бр. 0077 - Скопје ;

**За членови на избирачкиот одбор број 2236 се
именуваат :**

3. АЛЕКСАНДАР ПАНОВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија СДСМ
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на
живеење ____/____ и ЕМБГ 1208991480009 ;

4. ИГОРЧЕ НИКОЛОВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
(ВМРО-Демократска партија за македонско
национално единство), адреса на живеење
____/____ и

**За заменици членови на избирачкиот одбор
број 2236 се избираат :**

1. ИГОРЧЕ НИКОЛОВСКИ од Населба Чашка ,
вработен-а во ЈП за водостопанство ХИДРО СИСТЕМ
ЛИСИЧЕ, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ
УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.0000;

2. ВУЛНЕТ ЧИЧЕ од Скопје , вработен-а во
АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВИ РЕЗЕРВИ, со адреса на
живеење ул.КАЗАНЦИСКА бр. 0035 вл. ст. 15 Скопје;

**За заменици членови на избирачкиот одбор
број 2236 се именуваат :**

3. ДАНИЕЛ АНДОВСКИ од ____/____
предложен од политичката партија СДСМ
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса
на живеење ____/____ и ЕМБГ 1104985480005 ;

4. АЦЕ СИЛЕВ од ____/____ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално
единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ
2801966480009 ;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2237.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2237 се избира лицето **ДИМИТАР КИЧУКОВ** од Велес, вработен-а во ОСУ “ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“ВЕЛЕС, адреса на живеење ул.8-МИ СЕПТЕМВРИ бр. 0069 вл. 02 ст. 010 Велес ;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2237 се избира лицето **ФАРИЕ СЕЈФУЛА** од Скопје, вработен-а во ОУ“ЕМИН ДУРАКУ“-БУКОВИЌ САРАЈ, со адреса на живеење ул.УЛ.190 бр. 0003 вл.0000 ст.0000 Скопје

За членови на избирачкиот одбор број 2237 се избираат :

1. МАРИЈА АРСОВСКА од Велес, вработен-а во ОУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење на ул.8-МИ СЕПТЕМВРИ бр. 0065 вл. ст. 002 Велес;

2. САДЕТА АСАН од Скопје, вработен-а во ОУ“ТЕФЕЈУЗ“ ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса на живеење УЛ.113 бр. 0014 вл.0000 ст.0000 – Скопје.

За членови на избирачкиот одбор број 2237 се именуваат :

3. ЗОРАН ДРАСКАЧЕВ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 3108962480005;

4. МАРЈАН БАЛОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2237 се избираат :

1.ТРАЈЧЕ ТЕПЕВ од Велес , вработен-а во Општина Велес- Велес, со адреса на живеење ул.ГОРЕ ОРГАНЦИЈЕВ бр. 0003 Велес ;

2.САДРИ АВДУЛАИ од Скопје , вработен-а во ДСУПУ “ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“-СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.СТИВ НАУМОВ бр. 0007 вл. 1 ст. 40 Скопје

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2237 се именуваат :

3.КОЛЕ КРСТЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2003962480019 ;

4.ЗОРАН ФИЛИПОВ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2238 и 2239.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2238 и 2239 се избира лицето **МИЛАН РАКИЦИЈЕВ** од

Велес, вработен-а во ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ,, Велес, со адреса на живеење Велес -Општина Велес ;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2238 и 2239 се избира лицето **АРТА ИСМАИЛ** од Скопје, вработен-а во ОУ “26 ЈУЛИ“ Ш.ОРИЗАРИ, СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул., ул.БАЈРАМ ШАБАНИ бр. 0034 Скопје;

За членови на избирачкиот одбор број 2238 и 2239 се избираат :

1.ЕЛЕОНОРА ИГНОВСКА од Велес, вработен-а во СОУ “КОЧО РАЦИН“ВЕЛЕС, со адреса на живеење на ул.ОРЦЕ МАРТИНОВ бр. 0052 - Велес ;

2.АРЛИНДА БЕЌИРИ од Скопје, вработен-а во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА Скопје, со адреса на живеење во ул.ВЕРГИНО бр. 0082 вл. Б – Скопје ;

За членови на избирачкиот одбор број 2238 и 2239 се именуваат :

3.ОРЦЕ КОЦЕВ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1903959480056 ;

4.КОЛЕ МИШЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2211969480016 ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2238 и 2239 се избираат :

1. ЗОРАНЧО ИГНОВСКИ од Велес , вработен-а во, Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, со адреса на живеење на ул.ОРЦЕ МАРТИНОВ бр. 0052 - Велес ;

2.ТЕУТА ХАСКАЈ-ВОЈНИКА од Скопје, вработен-а во ОУ“БАЈРАМ ШАБАНИ“ С. ГРУШИНО, АРАЧИНОВО, СКОПЈЕ, со адреса на живеење на ул.БАЈРАМ ШАБАНИ бр. 0022 Скопје

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2238 и 2239 се именуваат :

3.АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВИЌ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2907991480008 ;

4.СТАНИМИР ЦВЕТКОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2240.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2240 се избира лицето **ВЕСНА ДИМИТРОВА** од Велес, вработен-а во НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“ЈОРДАН ХАЌИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ“-ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.11-ОКТОМВРИ бр. 0006 вл. 2 ст. 6 - Велес

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2240 се избира лицето **РАМАДАН БЕЌИРИ** од

Скопје, вработен-а во МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со адреса на живеење ул.ВЕРГИНО бр. 0082 вл. Б – Скопје;

За членови на избирачкиот одбор број 2240 се избираат :

1.КАТИЦА СТОЈАНОВСКА од Велес, вработен-а во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС, со адреса на живеење на ул.ОРЦЕ МАТИНОВ бр. 0025- Велес ;

2.РУФАТ ИСМАИЛИ од Скопје, вработен-а во СУГС “ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.БАЈРАМ ШАБАНИ бр. 0040- Скопје. ;

За членови на избирачкиот одбор број 2240 се именуваат :

3.ЃОРЃИЈА СТОЈАНОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0305952480036;

4.АЦЕ АЛЕКСОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0302977480023 ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2240 се избираат :

1.ЕЛИСАВЕТА АНГЕЛКОВСКА од Велес, вработен-а во ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.ОРЦЕ МАТИНОВ бр. 0042 Велес

2.ШУКРИЕ МУСТАФА од Скопје, вработен-а во ОУ КОНГРЕСИ И МАНАСТИРИТ-ЧАИР -СКОПЈЕ, со адреса на живеење на ул.БАЈРАМ ШАБАНИ бр. 0080 Скопје

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2240 се именуваат :

3.САШЕ ДИМОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2610992480017 ;

4.БАЛЕ ЗАФИРОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2241.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2241 се избира лицето **ОРДЕ КОЦЕВСКИ** од Оморани Општина Чашка, вработен-а во Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и државните патишта -Велес, со адреса на живеење Оморани - Чашка ;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2241 се избира лицето **ДРИТА АЛИ** од Скопје, вработен-а во НУ “АЛБАНСКИ ТЕАТАР“ СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.БАЈРАМ ШАБАНИ бр. 0022 - Скопје ;

За членови на избирачкиот одбор број 2241 се избираат :

1.СТЕВЧО ДИМОВСКИ од Оморани, вработен-а во ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ ВЕЛЕС, со адреса на живеење на без ул. Систем Оморани-Општина Чашка.

2.СЕВДИЈЕ ЛЈАТИФИ од Скопје, вработен-а во ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, со адреса на живеење во ул.БАЈРАМ ШАБАНИ бр. 0046- Скопје;

За членови на избирачкиот одбор број 2241 се именуваат :

3.НИКОЛА КОСТОВ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1012983480006;

4.ПЕТРЕ КОСТОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2103990480029 ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2241 се избираат :

1.ГРОЗДАНКА ЗАФИРОВСКА, вработен-а во ЈЗУ ОЈУДГ “ДИМЧЕ МИРЧЕВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000;

2.ГАНИМЕТЕ ЗЕНДЕЛИ од Скопје, вработен-а во МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, со адреса на живеење ул.БАЈРАМ ШАБАНИ бр. 0012 Скопје

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2241 се именуваат :

3.ВЕСЕЛИН ПЕТКОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1504962480049;

4.АЛЕКСАНДАР ТЕМЕЛКОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ ;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2242.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2242 се избира лицето **БЛАЖЕ СТЕВАНОВСКИ**, вработен-а во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2242 се избира лицето **МУЗАФЕРА ШАБАНИ** од Скопје, вработен-а во ОУ“КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С.СТАЈКОВЦИ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.АВРАМ ПИСЕВСКИ бр. 0009 - Скопје ;

За членови на избирачкиот одбор број 2242 се избираат :

1.ОРДАН АНДРЕЕВСКИ, во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, со

адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000

2.ЗИРАФЕТ ИБИШИ од Скопје, вработен-а во ЈОУДГ “ФИДАНИ“-ЧАИР-СКОПЈЕ, со адреса на живеење на УЛ.197 бр. 0022 - Скопје;

За членови на избирачкиот одбор број 2242 се именуваат :

3.НИКОЛА ГОЧЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2401946480012;

4.МИЛАН ТЕОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0701977480025;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2242 се избираат :

1.АЦО ТАНЕВСКИ од Оморани, вработен-а во ОУ “ПЕТРЕ ПОП-АРСОВ“БОГОМИЛА ЧАШКА, со адреса на живеење Оморани Општина Чашка;

2.ВЈОЛЦА САЛИ од Скопје, вработен-а во МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, со адреса на живеење на ул.АВРАМ ПИСЕВСКИ бр. 0009 Скопје;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2242 се именуваат :

3.СТОЈАН АНГЕЛОВ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0411976480015;

4.МИЛЕ ГОЧЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2108977480003;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2243.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2243 се избира лицето **ЛИЛЈАНА РИСТОВСКА** од Извор, вработен-а во ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО, со адреса на живеење населено место без ул.систем Извор –Општина Чашка;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2243 се избира лицето **ИЛМИЈЕ ШКРЕТА** од Скопје, вработен-а во СЕПУГС “АРСЕНИ ЈОВКОВ“ СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.АВРАМ ПИСЕВСКИ бр. 0027 Скопје;

За членови на избирачкиот одбор број 2243 се избираат :

1. СТОЈАНЧЕ АНДОВСКИ, вработен-а во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000;

2. НЕРМИН СОПИ од Скопје, вработен-а во АСУЦГС “БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“ СКОПЈЕ, со адреса

на живеење ул.МЕНДЕЛЕЕВА бр. 0001 Скопје и ЕМБГ ____/____;

За членови на избирачкиот одбор број 2243 се именуваат :

3.ТОНИ СЛАВЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1408968480009;

4.АЛЕКСАНДАР АЦЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2243 се избираат :

1.БЛАГОЈА ЦВЕТКОВСКИ од Извор, вработен-а во ОУ “ПЕТРЕ ПОП-АРСОВ“БОГОМИЛА ЧАШКА, со адреса на живеење Извор Општина Чашка;

2.ЃУЛЈАНА ЗАИРИ од Скопје, вработен-а во ЈМИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, со адреса на живеење на А ул.ОРДАН ЧОПЕЛА бр. 0006 вл. Ц Скопје

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2243 се именуваат :

3.ЗОРАН ПЕТРОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2008962480045;

4.МЕНДЕ ЦВЕТКОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2244.

За претседател на Избирачкиот одбор број 2244 се избира лицето **КАТЕРИНА ДИМОВСКА**, вработен-а во УНИВЕРЗИТЕТ“СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000;

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2244 се избира лицето **АРСИМ ЈУСУФИ** од Скопје, вработен-а во СУГС ГИМНАЗИЈА“ЦВЕТАН ДИМОВ“ЧАИР,СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.ЧЕЛОПЕК бр. 0045 - Скопје;

За членови на избирачкиот одбор број 2244 се избираат :

1.ВАСКА МИРЧЕВСКА, вработен-а во ОЈУДГ “ДИМЧЕ МИРЧЕВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење на ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000;

2.АМИНА КАДРИУ од Скопје, вработен-а во СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, со адреса на живеење на ул.ОРДАН ЧОПЕЛА бр. 0048 вл. А - Скопје;

За членови на избирачкиот одбор број 2244 се именуваат :

3.ЗЛАТКО ЈОВАНОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ

(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1012959480003;

4.ТРАЈЧЕ ЛАЗОВ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2244 се избираат :

1.КОЛЕ ТОДОРОВСКИ од Извор , вработен-а во ОУ “ПЕТРЕ ПОП-АРСОВ“ БОГОМИЛА ЧАШКА, со адреса на живеење Извор Општина Чашка

2.ФАРИЕ САЛЈИХУ од Скопје , вработен-а во ЈОУДГ “КОЧО РАЦИН“-ЦЕНТАР СКОПЈЕ , со адреса на живеење на ул.ОРДАН ЧОПЕЛА бр. 0042 Скопје;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2244 се именуваат :

3.БЛАЖЕ ТОДОРОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2410959480037 ;

4.МАРГЕТА ЛАЗОВА од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1304979485045 ;

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2245 .

За претседател на Избирачкиот одбор број 2245 се избира лицето **ВЕСНА ЛАЗАРОВСКА** , вработен-а во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2245 се избира лицето **НАЗЛЈИЈЕ БАЈРАМ** од Скопје, вработен-а во ОУ“ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ЧАИР, СКОПЈЕ со адреса на живеење ул.ОРДАН ЧОПЕЛА бр. 0008 Скопје

За членови на избирачкиот одбор број 2245 се избираат :

1.ЗОРАНЧО ЛАЗАРОВСКИ, вработен-а во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000

2.ЈИЛДИЗ ЕТЕМИ од Скопје, вработен-а во ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР Скопје, со адреса на живеење на ул.ЧАИРСКА бр. 0046 скопје

За членови на избирачкиот одбор број 2245 се именуваат :

3.СЛОБОДАН ТРАЈКОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0508963480028 ;

4.АЛОСМАН ХАЛИЛОВИЌ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2510948480013 ;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2245 се избираат :

1.МАКЕДОНКА СТОЈАНОВСКА , вработен-а во ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО; со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000

2.БУБЕКИР ДАЛИП од Скопје , вработен-а во ОУ“ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса на живеење на ул.СЛАВЕЈ ПЛАНИНА бр. 0018 Скопје

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2245 се именуваат :

3.ТРАЈЧЕ ДИМОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 0407959480004 ;

4.ПАНЕ ПЕТРУШЕВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2246 .

За претседател на Избирачкиот одбор број 2246 се избира лицето **АЛЕКСАНДАР ДОМАЗЕТОВ** од Велес, вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.11-ОКТОМВРИ бр. 0002 Велес

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2246 се избира лицето **ХИРИЈЕ БИТИЌ** од Скопје, вработен-а во ОУ “РАЈКО ЖИНЗИФОВ“-ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.СВ. ПРОХОР ПЧИНСКИ бр. 0085 Скопје.

За членови на избирачкиот одбор број 2246 се избираат :

1.ВАЛЕНТИНА ШТЕРЈОВСКА од Велес , вработен-а во ЈЗУ „Општа Болница,, Велес, со адреса на живеење на ул.11-ОКТОМВРИ бр. 0026 вл. 02 ст. 013 Велес.

2.ЃУЛТЕН ДУРГУТИ од Скопје, вработен-а во ЦОУ “ДИТУРИА“- САРАЈ САРАЈ, со адреса на живеење на ул.ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ бр. 0096 вл. Б Скопје.

За членови на избирачкиот одбор број 2246 се именуваат :

3.МИЛАН НИКОЛОСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 1406958480016 ;

4.ДАЛИБОР СТОЈАНОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2246 се избираат :

1.ДАНЧЕ ШОПОВА , вработен-а во СОЗР НА ВЛАДАТА НА РМ, со адреса на живеење на ул.11-ОКТОМВРИ бр. 0002 вл. ст. 19

2.НЕЏАТИ ЛЈИКА од Скопје , вработен-а во АСУЦГС “БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“СКОПЈЕ, со адреса на живеење на ул.РИФАД БУРЏЕВИЌ бр. 0069 Скопје;

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2246 се именуваат :

3.НИКОЛА НИКОЛОВСКИ од ____/____ предложен од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/____ и ЕМБГ 2603945480010 ;

4.МОНИКА СТОЈАНОВСКА од ____/____ предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), адреса на живеење ____/____

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во службеното гласило на Општината Чашка за која е формирана Општинската изборна комисија надлежна да го изврши изборот.

Бр. 11- 14/2
05.02.2013 година
Чашка

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бојанка Мирова

Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка

Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/Катица Јовановска
Техничка обработка/Димче Ангелов